



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 11 март 1953
Број 6
Година IX

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

26

На основа член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ ВО ОДНОС НА ЗАВОДОТ ЗА ДЕФЕКТНИ ДЕЦА ВО БИТОЛА И ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА ВО БИТОЛА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА

1. Надлежноста на републичките органи во однос на Заводот за дефектни деца во Битола и Домот за доенчиња во Битола се пренесува на Народниот одбор на Битолска околија.

2. Службениците на Заводот за дефектни деца и Домот за доенчиња како и имотот со кој управуваат ќе ги превземе Народниот одбор на Битолска околија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Извршен совет

Број 15

3 март 1953 година

Скопје

Секретар,

Претседател,

Мито Хади Василев, с.р. Лазар Колишевски, с.р.

27

На основа чл. 13 од Уредбата за парична помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена служба во Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 59/52 г.), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НАОГААТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

По чл. 2 од Уредбата

1. Право на парична помош по Уредбата имаат фамилии на лицата што се наоѓаат на отслужување или дослужување на задолжителниот воен рок или на воена вежба во Југословенската народна армија.

Право на парична помош и' припаѓа на фамилијата ако се исполнети следните услови:

- а) еден хранител да се наоѓа на воена должност;
- б) хранителот да живеел со фамилијата во заедничко домаќинство и
- в) фамилијата да нема достаточни средства за издршка.

2. Под еден хранител се подразбира, единствен хранител кој живеел со фамилијата во заедничко домаќинство и единствено ја издржувал фамилијата од својата лична работа и заработка, односно приходи. Не се смета за единствен хранител, ако во заедничкото домаќинство има некое лице кое е во работен однос и има заработка, односно приходи.

3. Се смета дека фамилијата нема достаточни средства за издршка, ако данокот на доход од земјоделски имот изнесува помалку од 300 динари годишно по член на домаќинството, односно ако другиот доход што подлежува на данок изнесува помалку од 1500 динари месечно по член на домаќинството.

Како средства за издршка се сметаат само приходи што подлежат на даночно задолжување.

4. Во случај фамилијата да има доход од земјоделски имот и друг доход што подлежи на данок за определување правото на парична помош, финансискиот орган ќе издаде уверение за висината на сето даночно задолжување по стопата за облог на данокот за земјоделски имот.

5. Под имот што подлежи на данок се разбира ситот имот што го имаат членовите

на фамилијата кои живеат во заедничко домаќинство.

6. При определување на правото на помош се зема последното даночно задолжување и тоа: за 1953 година сметајќи од 1 јануари 1953 г. се зема даночното задолжување, односно доходот што служел за облог на данокот за 1952 г., а за 1954 г. служи за облог на данокот за 1953 г. итн.

7. При определување помошта, даночното задолжување, односно другиот доход што подлежува на данок се дели на онолку делови колку има членови на домаќинството. Бројот на членовите на домаќинството се зема во денот кога хранителот заминал на воена должност.

Секоја промена во бројот на членовите на домаќинството што влијае на правото на помош, се зема во обзир од првиот ден на наредниот месец.

По член 3 и 4 од Уредбата

Парична помош се доделува:

8. На брачниот другар и на децата. Вонбрачна жена нема право на помош.

Под деца се разбираат: брачни, вонбрачни, усвоени, пасиноци и деца без родители.

Вонбрачни деца се децата што се признаени од таткото за свои деца и тоа е констатирано во матичните книги на ролените.

Усвоени деца се децата што се усвоени по прописите на Законот за усвојување.

Пасиноци ако хранителот стварно ги издржува и живеат со него во заедничко домаќинство. Ако пасиноците имаат жив татко и тој дава алиментација или е способен за стопанисување и има данок на доход поголем од тој прелвиден во член 2, став 2 од Уредбата, пасиноците немаат право на помош по Уредбата.

Деца без родители се оние деца, без оглед на сролството, кои немаат родители, или имаат живи еден или двајца родители, ако се родителите неспособни за стопанисување, немаат средства за издршка, хранителот стварно ги издржува и живеат со него во заедничко домаќинство.

9. Жената има право на помош ако е неспособна за стопанисување. Ако се наоѓа во работен однос се смета дека е способна за стопанисување.

Жената има право на помош без оглед на способноста на стопанисување, ако има дете помладо од 7 години и ако нема лице во заедничко домаќинство кој да го негува.

10. Право на помош децата имаат до наполнетата 14 година на возраст, или ако се на школување до крајот на пропишаното редовно школување и тоа најдоцна до 20 г. возраст, ако се ученици на средни школи, а најдоцна до 25 години возраст ако се студенти на факултет, на високи школи или виши школи.

Учениците и студентите се сметаат на редовно школување и за време на траењето на големиот школски одмор.

11. Како редовни ученици не се сметаат и немаат право на помош:

а) учениците што не ќе ја завршат определената школа за задолжително школување (основна школа, осмолетка, продолжна школа и нижи класови на гимназијата) до наполнетата 15 годишна возраст и ќе го продолжат школувањето па поради слабиот успех бидат истерани од школа на полугодие;

б) учениците одбиени на полуматурскиот испит на една година;

в) учениците одбиени на матурскиот испит во средните, стручните или уметничките школи на една година;

г) студентите на факултети, високи школи и виши школи, што не ќе можат да го запишат наредниот семестар, сè додека не го запишат истиот.

12. Ако се дената неспособни за стопанисување имаат право на помош додека таа неспособност трае, односно додека не се врати хранителот од Југословенската народна армија. Оваа неспособност за стопанисување треба да настапила во времето на возраста означена во член 4. буква б од Уредбата (14 години, односно 20 години, односно 25 години на возраст).

13. Парична помош се доделува на родителите, очувот и маштеата, усвоителот, дедото и бабата, ако се наполно и трајно неспособни за стопанисување и ако со хранителот живееле во заедничко домаќинство и немаат достаточна средства за издршка по член 2 од Уредбата.

14. Неспособноста за стопанисување ја утврдуваат инвалидско-пензионери комисији при надлежниот завод за социјално осигурување.

Неспособно за стопанисување се смета лицето што е неспособно преку 75% (жена и деца).

Наполно и трајно неспособно за стопанисување се смета лицето што е неспособно со 100% (родителите, очувот, маштеата, усвоителот, дедото и бабата), што мора да се констатира во мнението на инвалидско-пензиона комисија.

По член 6 од Уредбата

15. Парична помош припаѓа:

а) од денот на стапувањето на хранителот на отслужување, односно дослужување на задолжителен воен рок во ЈНА или на воена вежба, ако е поднесена пријава во рок од 1 месец од стапувањето на хранителот на воена должност. На пример: хранителот стапил на отслужување, односно дослужување на задолжителен воен рок или на воена вежба на 15 јануари 1953 година.

Пријава за помош е поднесена до 14.II.1953 г. Во овој случај помошта припаѓа од 15 јануари 1953 година, како ден на стапување на воен рок, односно воена вежба;

б) од првиот ден на наредниот месец по поднесената пријава, ако пријавата е поднесена по рокот во точка а). На пример: хранителот стапил на отслужување, односно дослужување на задолжителен воен рок, или на воена вежба на 15 јануари 1953 година, пријава за помош е поднесена на 5 март 1953 година, помошта припаѓа од 1 април 1953 година.

По член 8 и 5 од Уредбата.

16. Немаат право на помош фамилиите чии хранители за време на воена вежба имаат право на надокнада по Уредбата за накнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствување од работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/52 г.). По член 1 од таа Уредба, работниците и службениците додека се наоѓаат на воена вежба ги задржуваат своите места на запослувањето и за тоа време им припаѓа накнада. Ако работникот, односно службеникот добил покана за воена вежба во времето на отказниот рок, текот на отказниот рок се запира со одењето на вежба и се продолжува сè до повратокот од воена вежба, без оглед дали отказот го дало претпријатието, односно стопанската организација или работникот, односно службеникот.

17. Немаат право на помош фамилиите чии хранители за време на воената вежба се државни службеници и за време вежбата примаат плата.

18. Немаат право на помош фамилиите чии хранители за време на воена вежба, примаат материјално обезбедување во време додека се најдуваат вон од работен однос.

19. Немаат право на наголемување помошта по член 5 од Уредбата децата што примаат постојанен додаток на деца по Уредбата за додатоци на деца.

20. Фамилиите чии хранители непосредно стапиле на отслужување во постојаниот кадар во Југословенската народна армија пред 1 ноември 1951 година, ќе примаат постојанен додаток на деца, ако ги исполнуваат условите предвидени со Уредбата за додаток на деца.

Децата ако примаат детски додаток, немаат право на наголемување помошта по член 5 од Уредбата.

21. Утврдувањето право на постојанен додаток на деца и исплатата на додатокот за деца го вршат заводите за социјално осигурување на подрачјето на кое живее фамилијата.

22. Немаат право на помош лица што се сместени на бесплатно издржување во до-

мовите и социјални установи за време додека се наоѓаат во нив.

Под бесплатно издржување се смета, бесплатен стан, храна и облекло.

23. Немаат право на помош членовите на фамилијата, што се наоѓаат во истражен затвор или издржување на казна. По пуштањето од истражниот затвор или по издржување на казна, ќе има право на помош ако ги исполнува условите по Уредбата.

По член 9 и 10 од Уредбата

24. Лицето што се наоѓа на отслужување и дослужување во постојаниот кадар чија фамилија прима помош кога ќе дојде на отсуство подолго од еден месец или бидејќи времено отпуштен од Југословенската народна армија или е на болување, должно е веднаш да се пријави на народниот одбор на општината, за водење во евиденција. Ова се должни да го сторат и сите уживатели на помош по Уредбата како и да ги пријават сите промени што се од влијание на правото, односно на износот на помошта.

Народниот одбор на општина, штом ќе разбере дека настапила промена што повлекува губиток или намалување на помошта, веднаш ќе ја запре исплатата на помошта и незабавно ќе го извести за ова надлежниот орган на народниот одбор на околицата, односно градот (градска општина), за да донесе решение за укинување, односно намалување на помошта. Народните одбори на општини, должни се да водат евиденција како е означено во точка 25 на ова Упатство.

Воениот отсек при народен одбор на околицата, односно град, должен е врз основа на извештајот од воените единици да води засебна евиденција за оние воени обвезници, чии фамилии примаат помош, а кои добијат отсуство подолго од 1 месец или се времено отпуштени од Југословенската народна армија, или се отпуштени како времено неспособни за воена служба, да го известат секретаријатот на советот за народно здравје и социјални грижи при истиот народен одбор.

25. Секретаријатот (одделението отсеког) на советот за народно здравје и социјални грижи на околицата, односно градот (градска општина) должен е да води засебна евиденција за сето време за воените обвезници чии фамилии примаат помош, дали кај уживателите на помошта настапила промена која повлекува губиток, или намалување на помошта определена со Уредбата.

Жалбата против решението од член 10 на Уредбата од точка 23 од ова Упатство не го задржува решението од извршување, но органот што го донел решението е должен жалбата со предметот да ги достави до повисокиот орган за донесување второстепено

решение во срок од 3 дена по приемот на жалбата (член 9 став втори од Уредбата).

26. По поднесената пријава со сите докази, секретаријатот (одделението, отсекој), се должни да донесат соодветно решение за помош во срок од 10 дена од денот кога е пријавата примена со сите докази потребни за донесување на решение.

27. Лицата што бараат помош по Уредбата должни се да ги поднесат следните докази:

а) уверение од народниот одбор на околица, односно град (градска општина) од кога хранителот се наоѓа на отслужување, или дослужување на постојаниот кадар, односно на воена вежба во Југословенската народна армија, како и за членовите што со хранителот живееле во заедничко домаќинство. Во уверението треба да се наведат сите членови на фамилијата што живеат во заедничко домаќинство, по име, сродство (брачна жена, деца) брачни, вонбрачни, усвоени, пасиноци и деца без родители земени на издржка (родители татко и мајка), очув, маштеа, браќа и сестри, дедо и баба (по татко и мајка), години на староста (дата, месец и година на раѓањето) и занимање.

За вонбрачни деца, усвоени деца без родители, докази назначени во точка 8, став трети, четврти и пети од ова Упатство;

б) уверение за данокот на доход од земјоделски имот, односно друг доход што подлежи на данок за сите членови во заедничкото домаќинство и за тоа колку изнесува тој данок, односно доход;

в) потврда од народниот одбор на околица, односно град (градска општина) за членовите кој живеат во заедничко домаќинство, дека не се сместени на бесплатно издржување во домовите и социјални установи и дека не примаат никакви други парични помошти;

г) потврда од надлежниот завод за социјално осигурување дека децата не примаат детски додаток;

д) изјава на пријавителот дека членовите на домаќинството не се наоѓаат во истражен затвор или издржување на казна;

ѓ) ако се децата постари од 14 години возраст потврда од надлежната школа дека се на редовно школување;

е) потврда за жена дека има дете помладо од 7 години и не се наоѓа во работен однос, потврда дека нема членови во заедничкото домаќинство кои би го негувале детето.

Во случај кога жената нема дете помладо од 7 години, а не е во работен однос, како и за децата што се неспособни за стопанисување, лекарско мислење за неспо-

собноста од инвалидско-пензиона комисија (точка 14 став втори од ова Упатство.);

ж) лекарско мислење од инвалидско-пензиона комисија, за другите лица во домаќинството (точка 14, став трети од ова Упатство.).

Потврди по ставовите, а, б, в, г и д се поднесуваат за сите членови на домаќинството кои бараат помош. Овие потврди можат да се издадат во едно уверение.

Останатите потврди наведени во став г, е и ж ќе се бараат само во тој случај ако останатите лица и за себе бараат помош.

28. Сите поднесоци, решенија и исправи што се однесуваат за остварувањето на помошта по Уредбата, ослободени се од такса.

29. Сите решенија за помошти по Уредбата се сметаат како итни.

Сите решенија за помошти по Уредбата се донесуваат согласно одредбите за управната постапка (формални решенија со поука за право на жалба).

30. Досегашните решенија донесени во врска со давање на помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на отслужување или дослужување задолжен воен рок или на воена вежба во Југословенската народна армија, ќе се сообразат со одредбите на Уредбата и исплатата ќе се врши по Уредбата од 1 јануари 1953 година.

31. Ова упатство влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Број 565

2 февруари 1953 година, Скопје

Министер-Претседател
на Советот за народно здравје и
социјална политика на Владата

Вера Ацева, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

26. Решение за пренесување надлежноста на републичките органи во однос на Заводот за дефектни деца во Битола и Домот за доенчиња во Битола на Народниот одбор на Битолска околица — — — — — 57
27. Упатство за применување Уредбата за парична помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на задолжителна служба во Југословенската народна армија — — — — — 57